

**ОБЕДИНЕТИ
НАЦИИ**



Меѓународен суд за кривично гонење
на лица одговорни за тешки кршења
на меѓународното хуманитарно право
извршени на територијата на поранешна
Југославија од 1991 година

Предмет бр.: IT-04-82- A

Датум: 11. март 2009

Оригинал: англиски

ПРЕД ПРЕД-ЖАЛБЕНИОТ СУДИЈА

Судии: Судија Мемет Гунеј, пред-жалбен судија

в.д. Секретар: г. Џон Хокинг

Датум на поднесување: 11. март 2009

ОБВИНИТЕЛОТ

против

**Љубе БОШКОСКИ
Јохан ТАРЧУЛОВСКИ**

JAVNO

НАЛОГ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДАТУМИ

Канцеларија на Обвинителот:

г. Пол Роџерс

Бранители на Јохан Тарчуловски:

г. Алан М. Дешовиц
г. Натан З. Дешовиц
г. Антонио Апостолски
г. Јордан Апостолски

Бранители на Љубе Бошкоски:

г-ѓа Едина Решидовиќ
г. Гуенел Метро

ЈАС, МЕМЕТ ГУНЕЈ, судија во Жалбениот совет при Меѓународниот суд за кривично гонење на лица одговорни за тешки кршења на меѓународното хуманитарно право извршени на територијата на поранешна Југославија од 1991 година, и пред-жалбен судија во овој предмет:

ИМАЈКИ ЈА ПРЕДВИД Пресудата во овој предмет донесена од Судскиот совет II на 10. јули 2008:

ПОТСЕТУВАЈКИ НА „Налогот за назначување на пред-жалбен судија“ издаден од моја страна на 17. ноември 2008;

ИМАЈКИ ГИ ПРЕДВИД „Известувањето за жалба од Обвинителството“, поднесено на 6. август 2008; „Известувањето за жалба од Тарчуловски“, поднесено на 8. август 2008; „Доверливиот Жалбен поднесок од Обвинителството“, поднесен на 20 октомври 2008; „Поднесокот со реакцијата од Бошкоски“ поднесен на 1. декември 2008; „Поднесокот со одговорот од Обвинителството“ поднесен на 16. декември 2008; „Доверливиот Жалбен поднесок од Тарчуловски“ поднесен на 9. јануари 2009 и неговиот „Јавен редактиран Жалбен поднесок“ поднесен на 12. јануари 2009;

ИМАЈКИ ПРЕДВИД дека Јохан Тарчуловски во моментот се наоѓа во притвор во Единицата за притвор на обединетите нации во Хаг во очекување на жалбена постапка;

ИМАЈКИ ПРЕДВИД дека последната статусна конференција во овој предмет беше одржана на 1. декември 2008;

ЗЕМАЈКИ ПРЕДВИД дека, во согласност со правило 65*bis* (Б) од Правилникот за постапка и докази на меѓународниот суд, статусна конференција треба да се одржи во рок од сто и дваесет дена по последната статусна конференција со цел да му се даде можност на секое лице што е во притвор и во очекување на жалбена постапка да покрене прашања во врска со тоа, вклучувајќи и проблеми во врска со психичката и физичката состојба на тоа лице;

СО ОВА НАЛОЖУВАМ следната статусна конференција да се одржи пред мене во среда на 18. март 2009, во 14.30, во Судница 1.

Составено на англиски и на француски, при што англиската верзија е меродавна.

(своерачен потпис на оригиналот)

Судија Мемет Гунеј

пред-жалбен судија

Датирано од 11. март 2009

Во Хаг,
Холандија

[Печат на Меѓународниот суд]